

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА Прекршоци за неизвршување на решение на градежен инспектор

- целосна верзија -

Назив на закон: Законот за градење, кој ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.130/09, Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.54/11, бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13, бр.79/13, Одлуката на Уставниот суд на РМ, У.бр.262/2009, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.18/11, Одлуката на Уставниот суд на РМ, У.бр.212/2010 објавена во Службен весник на РМ“ бр. 49/11, Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.137/13, бр.163/13, бр.27/14, бр.28/14, бр.42/14, бр.115/14, бр.149/14, бр.187/14, бр.44/15, бр.129/15, бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр. 31/16, бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16, бр. 35/18, бр. 64/18, бр. 168/18, бр. 244/19 и бр. 18/20 во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Субјекти на надзор:

Надлежна инспекциска служба: Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат -Одделение за градежна, коминална и инспекција за сообраќај и патишта

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
Назив на глава / оддел од прописот: _____					
Член 133 став 1 Член 136 став 1	Дали правното лице - инвеститор и изведувач продолжиле со изградбата на градби од втора категорија од членот 57 на овој закон и изведувањето на одделни работи во случаите кога е донесено решение за прекинување на изградбата и по затворањето на градилиштето?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 160-а став 1 и 2	(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице - инвеститор и изведувач. (2) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице - инвеститор, за прекршокот од ставот (1) на овој член.	
Член 131 став 3	Дали правно лице - учесник во изградбата на градби од втора категорија го попречува инспекцискиот надзор или не овозможи увид во документацијата?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 160-а став 3 и 4	(3) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице - учесник во изградбата на градби од втора категорија од членот 57 на овој закон. (4) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.	